



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10

Скопје 6 IV 1948 год.

Год. IV

Раконисите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“ Пошта Фах 51 и истите не се враќаат.

Цена на овој број е 4 динари. Претплата за цела година 250 дин. за едно полугодие 125 динари.

66

УКАЗ

Претседателството на Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија на основа чл. 73 т. 1 од Уставот на Народна Република Македонија во врска со чл. 5 т. 2 и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија

РЕШАВА

да се свика Народното собрание на Народна Република Македонија на III-то вонредно заседание на 31 март оваа година во 10 часот.

Скопје, У. бр. 17 од 27 март 1948 година.

Претседателство на Президиумот на Народното собрание на НР Македонија

Секретар

Крсте Црвенкоски с. р.

Потпретседател,

Д-р Борис Спиров с. р.

67

НАРЕДБА

Со оглед да економ даночни обврзници од државниот кооперативниот и приватниот стопански сектор уште не го уплатиле данокот на промет на производи напотно и благовремео во поставените рокови, те на основа чл. 10, 11 и 20 од Уредбата за данокот на промет на производи, Наредбата за роковите на уплатите данокот на промет на производи бр. 6758/47 („Службен лист ФНРЈ бр. 23/47“) и напатствието за начинот и роковите за плаќање данокот на промет на производи бр. 22895/47 („Службен весник НРМ бр. 29/47“).

НАРЕДУАМ

На сите даночни обврзници-државни стопански претпријатија, установи и надлештва, општествени организации и кооперации како и даночни обврзници од приватниот стопански сектор, кои што се должни да платат данок на промет на производи и услуги по прописите на Уредбата и Тарифата за данокот на промет на производи и истите не го уплатиле во прописаните рокови за 1947 год. месеците јануар, февруар и март како и првата декада на месец април 1948 год. да го уплатат веднаш, најдоцна до 15 април 1948 год. кај Народната банка ФНРЈ на однесната сметка спрема значењето на претпријатието.

Против сите недисциплинирани даночни обврзници да се применат прописаните санкции по чл. 18 и 21 до 25 од Уредбата за данокот на промет на производи.

Оваа Наредба да се објави во „Службен весник на НРМ“ и достави на сите околиски, градски и реонски народни одбори — финансиски отсеци за исполнување.

Скопје бр. 6330 од 26 март 1948 год.

Министер на финансииите
Д. Цамбаз с. р.

68

Врз основа на чл. 5 од Законот за инспекцијата на трудот, а со цел заштита на трудот во рудниците, топлинниците што се во врска со рудниците и каменоломите, пропишувам следната

НАРЕДБА

за оснивање на Рударски инспекторат на трудот за подрачјето на Народна Република Македонија.

Чл. 1

Со цел на вршење надзор за потполно и правилно спроведување на државната заштита на лицата во работниот однос, запослени во рудниците, топлинниците и каменоломите како и за извршување на сите прописи и мерки за уредувањето на работните одношенија и работни услови на такви лица, се устанува за подрачјето на НР Македонија, Рударски инспекторат на трудот со седиштето во гр. Скопје

Чл. 2

Рударски инспекторат на трудот подреден е ка Министерот на трудот на НРМ. Работите на овој инспекторат да се доделени доколку едниот или двајцата не го постави Министерот на трудот на НРМ.

Чл. 3

Рударскиот инспекторат на трудот на НРМ, во вршење надзор на рудниците, топлинниците и каменоломите има иста надлежност која ја имаат одделенијата на трудот на окружните извршни одбори, според Законот на инспекцијата на трудот.

Чл. 4

Оваа Наредба влегуе во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Министер на трудот на НРМ
Кирил Петрушев с. р.

69

Врз основа на Решението на Министерот на трудот на ФНРЈ бр. 14.309 од 27 IX 1947 година, имајќи ги предвид тежките работни услови на шумските работници и значението на шумското производство за нашето народно стопанство, во согласие со Министерот на земјоделството и шумарството на НР Македонија го донесувам следното:

РЕШЕНИЕ

за поголемиување на акордните ставови на шумските работници кои што работат по пропишаните норми.

1. Акордните ставови на шумските работници кои што работат по пропишаните норми се поголемиуваат како што следуе:

- а) за сечење и изработување на 1 куб. метар огревно дрво од 40 на 50 дин.;
- трупци на четинари од 43 на 70 дин.;
- букови трупци од 33 на 40 дин.;

- букови нормални прагови од 23.59 на 30 дин.;
- борови пилони и бандери од 50 на 60 дин.;
- борови стругана граг'а од 220 на 280 дин.;
- стругана граг'а од лисјари од 220 на 280 дин.;
- б) за утовар и истовар на 1 куб. метар трупци на лисјари од 40,36 на 80 дин.;
- букови нормални прагови од 7,40 на 10 дин.;
- буково јамско дрво од 33 на 40 дин.;
- борови стругана граг'а од 50 на 60 дин. и стругана граг'а од лисјари од 30,40 на 60 дин.

2. Горните поголемени акордни ставови се применуваат од 1 септември 1947 година.

Скопје, бр. 9830 од 21 X 1947 год.

Министерот на трудот на НРМ,
Н. Петрушев с. р.

Согласен
Министерот на земјоделство
и шумарството на НРМ
Н. Симовски с. р.

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
66 Указ за свикување Народното собрание на Народна Република Македонија на III-то воопредно заседание.	89
67 Наредба за плаќање данок на промет на производи и услуги	89
68 Наредби за оснивање Рударски инспекторат на трудот на подрачјето на Народна Република Македонија.	89
69 Решение за поголемиување на акордните ставови на шумските работници кои што работат по пропишаните норми	90